



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 28

16 IX 1946 год.

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија
издава се по редовно. Раконисите се праќаат на адре-
са: Редакција „Службен весник на Н. Р. М.“
Скопје. Раконисите не се враќаат

Цена 5 динари од табак. Прегледана за 3 месеци 130
динари за една година 250 динари. Огласите се пра-
мат по тарифата објавена во „Службен весник на
Н. Р. М. бр. 7/46. Чековна сметка бр. 38109

РЕШЕНИЕ

295

На основание чл. 9 од Финансовиот закон на
ФРГ за 1940 год; чл. 2 од Законот за исполнување
со државните приходи и напатствието за заведување
одооурење и собирање на давачките на народните
одоори за 1940 г. III ор. 2209 од 18 април 1940 г.д.
соизаедувањето во „Службен Весник на Н.Р.М.“ ор
10 од 29 мај 1940 год. за покривање на предвидени
те расходи по буџетот за 1940 г.д. на местните и
градски народни одоори на територијата на Народ-
на Република Македонија.

ОДОБРУАМ

На сите местни и градски народни одбори на
територијата на Народната Република Македонија
да заведат и собираат во своја полза како свои при-
ход през 1940 год. за покривање на своите по буџет-
от предвидени расходи следните такси:

1. Сите такси од одделот „1“ на општата такса-
на тарифа кон стариот закон за таксите од 1. ор.
333 до 407 со исклучение на следните тарифни бр-
еви: 333 до 344, 340, 350, 373, 374, 378, 379, 392, 393,
398, 401 и 407 како следуе:

Тар. бр. 345 за утврдување од вешти лица пред
спорот во случај § 247 точка 2 од Граѓанскиот посту-
пок или за испитување на сведетели пред парница
Дин. 10.—

Тар. бр. 347 за овластување пред судот дин. 5.—

Тар. бр. 348 за откажување на овластувањето пред
судот — — — — — дин. 5.—

Тар. бр. 349 за давање на тапи, — — — — — дин. 20.—

Тар. бр. 351 за барање исклучение на секој су-
дија кога местен н. о. решава п. — — — — — дин. 5.—

Тар. бр. 352 на чување на клучеви од часни квар-
тири или други згради по барање од часните лица
дин. 20.—

Тар. бр. 353 за примане во членството на град-
или Местен народен одбор по решението на изврш-
ниот одбор и за запишување во регистарот на жители-
те по приемот во Југословенско поданство — — — — —

Тар. бр. 354 за примане во членство на градски
народни или местен н. одбор по решението на извр-
шениот одбор и запишување во регистарот на жите-
лите по приемот во Југословенското поданство — — — — —
дин. 100.—

Тар. бр. 355 за испишување од членство на град-
скиот или местниот н. о. акт за иселување, дин. 5.—

Тар. бр. 356 за известие од статистичките све-
денија за полжението, — — — — — дин. 0.50.—

Тар. бр. 357 за напоменување за доплатаување по-
малку платена такса, — — — — — дин. 2.—

Тар. бр. 358 за напоменување за неплатен долг
на време на градски односно местен нар. одбор

а) за први пат, — — — — — дин. 0.50.—

б) за втори пат, — — — — — дин. 1.—

в) за трети пат, — — — — — дин. 1.50.—

Забелешка: собирањето на оваа такса се врши со
собирањето на главното задолжение. За напоменување
за собирање на местни данок не се плаќа такса.

Гр. бр. 359 во граѓанските спорови, кои при
градските и месните н. о. се иквидуат и судат се пла-
ќа такса за поарчетата хартија, позивите и расписи
те по стојноста на спорниот предмет, кои со тужбата
се бара, освен паричните трошкови во спот; — — — — —

а) до 20 дин. — — — — — дин. 2.—
б) од 20 дин. до 100 дин. — — — — — дин. 5.—
в) над 100 дин. — — — — — дин. 10.—

тар. ор. 360 — за спорна такса према стојноста
на спорот од 100 динари — — — — — Дин. 3.—

Забелешка: лихвата и наката, која го-
дишно се плаќа се смета до денот на тужбата и
уште шест месеца напред.

Тар. бр. 361 — За секоја дадена писмена пресу-
да или решение во препис, — — — — — Дин. 5.—

тар. ор. 362 — за парниците каде стојноста не
може да се определи, за хартијата и спорната такса.

а) во градските народни одоори, — — — — — Дин. 25.—

б) во месните народни одоори, — — — — — Дин. 15.—

тар. бр. 363 — за секое барање да се определи
ново рочиште — — — — — Дин. 10.—

Забелешка: за рочишта одложени по § 130
од Граѓанскиот поступок такса не се плаќа.

Тар. бр. 364 — за мешање во парницата и викање
во заштита Динари — — — — — Дин. 10.—

Тар. бр. 365 — за барање да се постави на неко-
го замесник, во случај § 76 од Граѓанскиот судски
поступок, освен согласната такса — — — — — Дин. 5.—

Тар. бр. 367 — За дадено поравнување во препис
на парничарите, за секој препис, — — — — — 5.—

Тар. бр. 368 — за барање да се потврди парни-
цата, за предизвикана или сметковна парница — — — — —

Дин. 20.—

Тар. бр. 369 — за барање да се држи задржи
од пат, — — — — — Дин. 20.—

Тар. бр. 370 — за извидување и пресудување на исту-
пите на часни тужби и по званична должност, — — — — —

Дин. 10.—

ЗАБЕЛЕШКА: Таксата за иступите по звани-
чната должност се собира од оптужените по осуду-
вањето.

Тар. бр. 371 — за извидување и пресудување на
други козни дела по специјалните закони — — — — —
дин. 0.50.—

Тар. бр. 372 — за решение со кое казната со
затвор се заменува со парична казна — Дин. 10.—

Тар. бр. 375 — за оглас на јавна продаја, која
судот ја изврши, Динари, — — — — — 5.—

Тар. бр. 376 — за извршување на пописот по забар-
аните извршените пресуди и решенија, кои ги самиот
суд извршува од табак — — — — — Дин. 1.—

Тар. бр. 377 — за извршување на секоја пресуда
или решение према стојноста од 100 Дин. Динари 3.—

ЗАБЕЛЕШКА: Ова такса се собира од парите
добиеми по извршувањето на пресудата или решението

Тар. бр. 380 — за санитарско прегледување животи-
ните на мизаници ако со прегледот се најде да се нез-
драви и за чистење храна неупотребими — дин. 20—

Тар. бр. 381 — за санитарско комисијско прегледу-
вање на квартири, дуќани, работилници, други локации
ако со прегледот се утврди да се влажни или не здра-
ви за живеење или задржување во нив — Дин. 100—

Тар. бр. 382 — за клане на домашен добиток и
дивеч едар и дребен добиток во реонот на градскиот
или месниот Нар. Одбор.

а) на 1 кгр. свињско месо, — — — — — динари 2.—

б) на 1 кгр. месо под едар и дребен добиток дин. 15—

Тар. бр. 383 — за изнесување и исплугување на
губоре од чистите куќи и дворови према проценетата
стојност на зг. дата — — — — — 1%—

Тар. бр. 384 — за чистене и прскање на улиците
кое градскиот или месниот нар. одбор со своите сре-
дства чисти и прска од проценета стојност на зграда-
та — — — — — 1%—

Тар. бр. 385 — за одобрување подигнување на во-
деници или валавици поточари, — — — — — Дин. 50—

Тар. бр. 386 — за дозвола на проток — ре-
гулација и уверение за регулација:

а) Во Скопје со специјална тарифа.

б) во останатите места — — — — — „ 30—

Тар. бр. 390 — За дозвола да се веди лед од
реки, е или од земјата на н.о. од една кола — дин. 1—

ЗАБЕЛЕШКА — ледот може да се веди и носи
само од местото кое ќе го определи градскиот или
месниот н. о.

Тар. бр. 396 — за завземање на тротари со ма-
си и столбови пред кафани, сладкарници и др. ло-
калит за време на една сезона од 1 квадратен метар:

а) во главните улици, динари, — — — — — „ 70.—

б) во второстепените улици, динари „ 50.—

в) во улиците на периферијата, динари „ 30.—

г) за одобрување за завземање на место за чистене
на кондури годишно динари — — — — — „ 60.—

Тар. бр. 397 —

1. За завземање со барака: дневно

а) за продавање на зеленчуци, овоштира од еден
квадратен метар, — — — — — Дин. 2.—

б) за продавање на сува храна од еден кв. ме-
тар, — — — — — „ 2.—

в) за продавање на галантериски и колонијални
стоки, дрехи, кондури од кв. метар — — — — — „ 4.—

г) за продавање на месо и преработки од месо од
1 кв. метар — — — — — „ 4.—

д) за продавање на сирење, кајмак, кашкавал и
др. млечни производи, — — — — — „ 4.—

2. За завземање на отворени места од 1 кв. ме-
тар дневно:

а) за продавање на зеленчуци и овоштира,
динари — — — — — „ 5.—

б) за продавање сува храна, динари „ 5.—

в) за продавање на суво и сурово месо, месни
производи, кајмак, путер, сирење, кашкавал, пре-
сна и сува риба, динари, — — — — — „ 5.—

г) за продавање на смокви, лимони, портокали и
др. јужни овоштира динари, — — — — — „ 5.—

д) за продавање на галантериски и ко-
лонизални стоки, нови кестуми, кинкалтериска,
стока, кухински садови и стакларија — — — — — Дин. 2.—

е) за продавање на урда — — — — — Дин. 2.—

ж) за продавање на јајца и млеко — — — — — Дин. 2.—

з) за продавање на ветви, калшта и дру-
ги стари работи — — — — — Дин. 2.—

и) за продавање на домашни изработки Дин. 2.—

и) за продавање на прана и непрана вол-
на и кудели — — — — — Дин. 3.—

ј) за продавање на разни кожи, сурови и
суви — — — — — Дин. 3.—

к) за продавање на изработки од дрво
како корита, софри, лопати, вили, налани и друго
— — — — — Дин. 3.—

л) за продавање на полуизработено
дрво и тоа:

од кола со четири тркала — — — — — Дин. 5.—

од кола со две тркала — — — — — Дин. 2.—

од товар — — — — — Дин. 1.—

а) за продавање на изработки од трска

во др. кое довагјат и метлите од 1 кв. м. Дин. 1—

Од раставарен од 1 кв. метар дрва Дин. 2.—

м) за продавање на соопи, намештај и др. изра-
ботени од дрво од еден кв. метар — — — — — Дин. 2—

н) за продавање на дрво за торене:

од кола со четири тркала — — — — — Дин. 3.—

од кола со два тркала — — — — — Дин. 3.—

од кола со два тркала — — — — — дин. 1.—

од конски и магарешки товар — — — — — дин. 0.50—

о) за продавање на кјумур од кола — дин. 3.—

п) за продавање на еден конски или магаре-
шки товар кјумур — — — — — дин. 1—

р) за продавање на изработен и неизработен ка-
мен, вар и градежен материјал на една кола дин. 3.—

с) за продавање на добиток, коњи, кози, вол-
ви, биволици, крави, маски, магарина од едно грло
— — — — — Дин. 4.—

с) за овци и кози, овнови и јарци — дин. 1.—

т) за јагњиња и јариња до 1 мај — — — — — дин. 0.50—

у) за свињи, тешки до 50 кгр. — — — — — дин. 4.—

ф) за свињи над 50 кгр. — — — — — дин. 6.—

х) за продавање на птици, питоми и диви од 1 кв
метар — — — — — дин. 3.—

ц) за се што се в. ради носи и продава дин. 1—

Оваа такса се плаќа секојдневно.

Тар. бр. 399 — за одобрување за продавање на бо-
за, слатки, сите видови, пекарски производи и дру-
го по улиците годишно — — — — — дин. 60.—

Тар. бр. 400 — за држење на луксузни коли и
пајтони со запрегнување, за лично употребување
годишно:

а) од кола со два коња — — — — — дин. 100.—

б) од кола со еден коњ, — — — — — дин. 50.—

в) двоколка со еден коњ, — — — — — дин. 25.—

Тар. бр. 402 — за одобрување за стоене, на опре-
делено место годишно и то:

а) фајтони и автомобили, — — — — — дин. 100.—

б) шпидитерски коли со два коња — Дин. 100.—

в) шпидитерски коли со еден коњ — дин. 70.—

г) кола со два коња — — — — — дин. 40.—

д) кола со еден коњ — — — — — дин. 25.—

Тар. бр. 404, за турање на фирми без оглед на
нивниот број се плаќа годишно такса:

1. Сите осигурителни друштва, парични заводи,
банки и акционерски претпријатија, со внесен капитал
до 1.000.000 — — — — — Дин. 500.—

Над 1.000.000-динари до 5.000.000 дин. 1.000.—

Над 5.000.000-динари до 10.000.000 дин. 1.500.—

Над 10.000.000-динари — — — — — дин. 2.000.—

Забелешка: филијали продавници и преставите-
лства на осигурителни друштва, на кои централите се
надвор од реонот на народен одбор плаќаат такса та
исто така према внесениот капитал на своите центра-
ли по горните размери.

1) Индустриски и трговски претпријатија кои
работат на едро, претпријатија кои работат на едро
и дребно и онија кои работат на дребно ако оценка-
та на комисијата определена од н.о. еднакви се со
претпријатијата на едро, — — — — — дин. 200.—

2) Трговски претпријатија — — — — —

I категорија — — — — — дин. 120.—

II категорија — — — — — Дин. 80.—

III категорија — — — — — Дин. 40.—

IV категорија — — — — — Дин. 20.—

V категорија — — — — — дин. 20.—

3) Клиники, санаториуми, бањи, кафани и хот.

I категорија — — — — — Дин. 206.—

II категорија — — — — — Дин. 120.—

III категорија — — — — — Дин. 80.—

IV категорија — — — — — Дин. 40.—

V категорија — — — — — Дин. 20.—

4. Занаетчиски претпријатија по оценка на
комисијата

I категорија — — — — — Дин. 50.—

II категорија — — — — — Дин. 30.—

III категорија — — — — — Дин. 10.—
5. Слободни професии се делат во три категории и плаќајат:

I категорија — — — — — Дин. 150.—

II категорија — — — — — Дин. 100.—

III категорија — — — — — Дин. 50.—

Тар. бр. 406 — за одобрување на лепење, часни непостојани плакати објави, реклами и на тоа слично по градот, на местата определени од градскиот односно м. н. о. или им согради како и на оние за кое градскиот односно м. н. о. одобри, годишно — Дин. 10.—

Тар. бр. 406 — за дозвола да се држи куче во градскиот реон од едно куче, годишно — — — — — Дин. 20.—

— 2. Сите такси по II оддел точ. 2 од Напатството III бр. 2289/46 како следуе:

А. За употребување на градската кланица:

а) за едар добиток и свињи над 15 кгр.

тешки од 1 глава — — — — — Дин. 10.—

б) за ситен добиток и прасиња до 15

кгр. тешки од 1 глава — — — — — Дин. 3.—

Б. За употребување на градскиот односно месниот обор

а) од 1 глава едар добиток и свињи над

15 кгр. тешки за 24 часа — — — — — Дин. 5.—

б) од 1 глава ситен добиток и прасиња

до 15 кгр. тешки за 24 часа — — — — — Дин. 2.—

Б. За купање на гробишта:

а) за возрасни — — — — — Дин. 40.—

б) за деца — — — — — Дин. 10.—

З а б е л е ш к а: Ова такса е собираат само градските народни одбори кога купањето го вршат со свои гробари.

Градскиот народен одбор може во оправдателни случаи, оваа такса да ја намалуе или наполно ослободуе.

Г. Кантарина, за мерење со кантар, теглилка и др. мерки на народниот одбор се собира такса за секој 50 кгр. или дел од 50 кгр. и то:

а) за зрнени храни — — — — — Дин. 1.—

б) за сите други стоки освен афионот Дин. 2.—

в) за афион од 1 кгр. — — — — — Дин. 2.—

Д. Такса за пасиштата: за добиток кои се пушта на пасиште на утрините кои се сопственост на градските и месни народни одбори, годишно:

а) на една глава едар добиток — — — — — Дин. 20.—

б) на една глава свињи — — — — — Дин. 10.—

в) на една глава дребен добиток — — — — — Дин. 6.—

Оваа такса се собира од градските и месни народни одбори само за пасиштата — утрините кои се сопственост на истите народни одбори.

За државните пасишта, таксата се определуе од Министерството на земјоделието и шумарството и истата се собира од државните органи (како приход за Народната Република). Не може ни во кој случај да се за едно пасиште собираат и двете такси, што значи за пасиштата на месните народни одбори се собира такса за месните народни одбори, а за државните пасишта такса само за Народната Република.

Г. Падарштина: за чување на полето со падари, кои се плаќајат од градскиот односно месниот народен одбор на еден декар земја, годишно:

а) на ниви засејани со житни храни Дин. 3.—

б) на ниви засејани со други храни и

култури — — — — — Дин. 6.—

в) на ливадите — — — — — Дин. 5.—

г) на лозјата — — — — — Дин. 12.—

д) на зеленчукови и овошни градини Дин. 15.—

З а б е л е ш к а: Ова такса се собира само во случај ако падарите ги плаќа градскиот односно месниот народен одбор.

Е. Такса за водовод:

а) при градскиот народен одбор во гр. Скопје по специјална тарифа која се доставуе за согласност на Мин. на финансииите на ФНРЈ.

б) за градскиот народен одбор во град Тетово: Сите останати, месечно, — — — — — Дин. 15.—

лица кои имат чешми во кукјата, месечно дин. 30.—

в) за градскиот народен одбор во град Битола:

за давање врска, дин. 300.— за кукја од еден метар

динари — — — — — Дин. 3.—

кубни, дин. 5.—; и за дукјани од еден метар кубни

г) за градскиот народен одбор во град Охрид:

за давање врска дин. 100.— за поставување на водовод — — — — — Дин. 80.—

Ж. Ветеринарски такси.

Н а к л а н и ц и т е:

а) за прегледување на едар добиток и свињи тешки над 15 кгр. на 1 глава — — — — — Дин. 2.—

б) за прегледување на дребен добиток и прасиња до 15 кгр. тешки над 1 глава — — — — — Дин. 0,50

в) за преработки од месо на 100 кгр. Дин. 10.—

Надвор од кланицата:

а) за прегледување на едар добиток и свињи над 15 кгр. тешки на 1 глава — — — — — Дин. 4.—

б) за прегледување на дребен добиток и прасиња до 15 кгр. тешки на 1 глава — — — — — Дин. 1.—

в) за преработки од месо на 100 кгр. Дин. 6.—

3. Такса аз чистење на нужниците:

а) за чистење на нужниците на државните, одборските и јавните установи од 1 хектолитар Дин. 10.—

б) за чистење на нужниците на частните домови, како и во хотелите, кафењина и др. од 1 хектолитар:

за густа нечистокја — — — — — Дин. 10.—

за теча нечистокја — — — — — Дин. 10.—

З а о е л е ш к а: Ова такса се собира само од градските и месните народни одбори кои со свои коли исфрлуат нечистокјата.

И. Такса за пренокјување во хотелите и хановите од платената стојност за пренокјување — — — — — 5%

Ј. Такса за влегување на добитокот во определено место на сточниот пазар кои се дотеруе за про-

давање:

а) на 1 глава едар добиток — — — — — Дин. 5.—

б) на 1 свиња над 15 кгр. тешка — — — — — Дин. 5.—

в) на 1 прасе до 15 кгр. тешко — — — — — Дин. 3.—

г) на 1 глава дребен добиток — — — — — Дин. 1.—

К. Такса за влегување во градската зоологиска градина во гр. Скопје:

а) за возрасни — — — — — Дин. 2.—

б) за деца, студенти, ученици и војници Дин. 1.—

з) Таксите од општата таксена тарифа по стариот Закон за таксите кои важеле на 31 декември 1945 година во надоле назначените проценти од износот на државната такса, како следуе:

а) по Т. бр. 12 (купо-продаја) — — — — — 25%

б) по Т. бр. 14 (наем, кирија) — — — — — 25%

в) по Т. бр. 17 (размена — трампа) — — — — — 25%

г) по Т. бр. 40 точ. а (проценуени правни работи, кои не са спомнати во Законот за таксите) 25%

д) по Т. бр. 40 точ. б (непроценуени правни работи, кои не са спомнати во Законот за таксите) 25%

г) по Т. бр. 62 (право за продавање на алкохолни пијалаци) — — — — — 50%

е) по Т. бр. 64 до 66 (право за продавање на алкохолни пијалаци) — — — — — 50%

ж) по Т. бр. 96 (за одобрување и дозволување за туране автомати и слично) — — — — — 25%

з) по Т. бр. 98 (на годишната такса за држане на билијар) — — — — — 25%

и) по Т. бр. 99а (на билетите на разни приредби) — — — — — 50%

ј) по Т. бр. 99б (на опкладите) — — — — — 50%

к) по Т. бр. 99г (на томбули и др. игри на касмет) — — — — — 50%

4) Сите градежни такси во смисол на § 103 од Градежниот закон со исклучение на таксите на пред

метите изброени во тарифните броеви 22, 46 и 47 од новиот Закон за таксите. Градските народни одбори ќе ги изготвят специјални тарифи ќе ги достават за одобрение на овоа Министерство.

5) За покривање со буџетот предвидените расходи за 1946 година **околународни одбори** на територијата на Народна Република Македонија можат да заведат и собираат во своја полза давачката беглик на едриот добиток и на овците и козите како следуе:

а) на 1 глава овци по — — — — — Дин. 5.—

б) на една глава кози по — — — — — Дин. 10.—

в) на една глава едар добиток по — — — — — Дин. 20.—

Одобрените такси со овоа решение ќе се собирават од 15 мај 1946 г. кога престануат да важат сите до сега заведени и одобрени од овоа Министерство за собирање такси на градските и местни народни одбори на територија на Народна Република Македонија.

Градските и местни народни одбори не смеат да собираат никакви други такси освен одобрените со овоа решение.

До колку некои градски односно месни народни одбори имаат нужда од поголеми приходи за покривање на предвидените буџетски расходи за 1946 год. можат во смисол на даденото напатствие од страна на ова Министерство III бр. 2289 од 18 април 1946 год да заведат и собираат и други давачки по предварително одобрение од Министерството на финансиите на Народна Република Македонија.

Износите на таксата кои се собираат на касите на околиците народни одбори во полза на градските и местните народни одбори ќе се книжат како приход на соответната партија по буџетот на односниот градски или местен народен одбор.

За облагането, собирањето, таксено-кривичниот поступок и се останало, ќе се прилагат таксените прописи кои важат за државната такса по Законот за таксите.

Горното решение да се достави на Министерството на финансиите ФНРЈ — буџетско одделение за согласност.

По даденото согласие од страна на Министерството на финансиите ФНРЈ решението да се достави на сите месни, градски, околицки и околународни одбори на територијата на Народна Република Македонија за исполнување.

На околународните народни одбори се возлага да контролираат правилното исполнување на овоа решение како околу облагането така и околу собирањето на таксите.

Овоа Решение влегуе во сила на 1 јули 1946 год Бр. 2412.

С. Ф. — С. Н.

Министер на финансиите,
Д. Цамбаз, с. р.

Со горното решение се е согласил и Министерот на финансиите на ФНРЈ со решение V бр. 4719 од 5 јуни 1946 год.

Помошник на министерот на финансиите,
К. Богоев, с. р.

На основание покажаната потреба за продолжение на општото стручно теориско образование на работниците

РЕШАВАМ

1. Да се отвори во Скопје мајсторско училиште.
2. Овоа училиште да биде под општо раководство со Занајтчиското училиште, но со одделна администрација.

3. Учебната работа да започне во началото на учебната 1946/47 година.

4. Времетраењето на учението да биде три (3) години учебната програма на предметите кои ќе се изучат во овоа училиште да биде истата како во Занајтчиското училиште.

5. Да се примат ученици без оглед на возраст и фамилно положение, кои имаат завршено општо занајтчиско училиште или имаат три класа гимназија, а работеле во соответниот занат најмалку три години, и работаат и за време на учението.

Мајсторското училиште ќе има два оддела:

а) машински оддел и б) градежен оддел.

Да се отворат најпојке по една паралелка од двата оддела, ако има достаточен број ученици за това и тоа најмалку 10 ученика. Ако се јават повеќе од 30 ученика, ќе се приеми по конкурс најпојке 30 ученика за една паралелка.

6. Учението во овоа училиште да се изведуе во неработното време.

7. Учениците на овоа училиште да имаат истите права и должности, како и редовните ученици на Занајтчиското училиште.

До колку при полагањето на завршен испит учениците би исполниле и другите услови за мајсторски испит. По завршенот испит при мајсторското училиште ќе дава квалификација на мајстор.

9. Управата на Занајтчиското училиште да го спроведе овоа решение

Министер.

за индустрија и рударство:
Инж. Г. Василев, с. р.

По новата чл. 6 и 7 од Законот за Владата на Н. Р. М. од 16 април 1945 година, а со цел да се задоволи потребата за школување во средни школи, Министерскиот совет на Народна Република Македонија им донесуе следното

РЕШЕНИЕ

за отворање на четворокласни гимназии во Кичево и Крушово.

Чл. 1

Се отвараат неполни гимназии во следните места: Кичево и Крушово.

Чл. 2

Исполнувањето на овоа Решение се доставуе на Министерот на народната просвета.

Чл. 3

Овоа Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

Зам. Министер на народната просвета

Д. Цамбаз, с. р.

Министерството на народното здравје на Н. Р. Македонија има сведенија да некои државни амбуланти не сакаат да укажат хитна лекарска помош бесплатно, повредени лица пострадала во текот на доброволна работа.

Имајќи предвид да тија лица со својата доброволна работа допринесуат на изградувањето на нацијата зема.

РЕШУАМ

Да сите државни имбуланти на територијата на Н.Р.М. во иднина даваат бесплатна лекарска помош и интервенции на сите лица пострадала во текот на доброволната работа, како што се: телесни повреди, несреќни случаи, крвоизликуења, труења и др.

Министер В. Попадич — с. р.

299

На основа чл. 36 став први од Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, а во интерес на народното здравје донесувам следното

РЕШЕНИЕ

1) Да се отвори државна аптека во околијско место Брод.

2) Истапа ќе се финансира и организационо води од Одделението за државни аптеки при Управата за набавка и расподелба на лекови - Скопје.

Министер на народното здравје
Д-р. В. Попадич

300

На основа на чл. 34 од Законот за аграрната реформа на НРМ. Министерот на земјоделството и шумарството до донесува овој:

П РА В И Л Н И К

За изменување на Правилникот за извршување на Законот за аграрна реформа на НРМ.

Чл.1.

Член 1. се именува и не гласи: при создавањето на земјишен фонд согласно чл. 3 од Законот на аграрната реформа и колонизацијата а при одземањето на земја и до. од досегашните сопственици да се има во предвид следното:

а) под голем посед од чл. 3 т. а од Законот за аграрната реформа и колонизацијата кој треба да се подели од земјоделски посед чия цела површина надминува 25 хектара обработуема земја или вкупната површина воопште надминува 45 хектара и се обработува со отдавање под наем, испомош, трети на, семе и сл.

Поседите под горната точка се експроприират целосно без накнада заедно со зградите, инвентарот, добитокот храната и семето.

б) под одредбите на т. б од чл. 3 не спаѓа под удар на аграрна реформа земја сопственост на селата.

Преценката да ли ќе се остави и колку, земја на сопствениците за индустриски, пражени, културни и др. друштвени цели, ќе определи Министерот на земјоделството и шумарството, на образложен предлог на Окружниот народен одбор.

в) На верските институции (цркви, манастири, црквени власти) од поголемо значење или со поголема историска вредност ќе им се остави од нивниот сегашен посед до 30 хектара обработуема земја и до 30 хектара шума. Кој се институции од историческо значење се определени од Претседателот на Влада на Н. Р. М.

На поедини манастири и верски институции на кои им се оставува по чл. 9 од поседите ќе се остави и сразмерен дел од зградите, инвентарот (жив и мртв) спрема оставената земја.

г) Нема да се смета голем посед во смисол на чл.3 т. а онај досед кој, макар да има површина предвидена за голем посед, по обработување самиот сопственик лично, на кого е главното занимајатие земјоделство, со делимична наемна работна снага и који обично учествува во обработувањето на земјата со своја физичка работа, — таков посед ќе се смета за земјоделски. Зградите, инвентарот, добитокот, храната и семето на овакви поседници не се одземат, макар да се поголеми од 25 хектара односно 45 хектара, а за одземените вишок на земјата се плати законската накнада.

д) Под распоредбите на чл. 3. т. д од законот подпаѓаат поседите чији сопственици не се земјоделци, а чија обработуема земја-површина изнесува помалко од 25 хектара односно 45 хектара цела површина.

На поседниците од овој член ќе се остави максимум од 3 хектара заедно со зградите, инвентарот, храната семето и, т. н. а за одземената земја ќе им се плати законска накнада.

чл.2.

При одземањето на вишокот (чл. 3 т. г и д) на сопствениците ќе им се исплати штета во висина на едногодишен среден доход по хектар, који ќе се одреди од Месната аграрна комисија. Приносот ќе биде претворен во динари и внесен во одлуката.

Ќе се избегне земањето на земја каде има постројки. Дворовите заедно со зградите ќе се сметат во одредениот максимум

Бившите сопственици имаат право да задржат се до определениот максимум овозможени градини и лозја а од другите култури вишокот ќе се одземе сразмерно, што значи, аграрната комисија ќе определи, који парцели се одземаат и треба да во сразмерен дел, но ќе се иде на тоа оставениот максимум да прави една целина од прибрано земјоделско стопанство, околу седиштето на сопственикот.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејното објавување.

Министер на земјоделството и шумарството
К. Симоски, с. р.

301

НАРЕДБА

Откупот на афионот од производителите ќе се врши на терен заклучно до 30 септември 1946 год.

Во овој рок сите производители са должни да го предадат својот афион на овластените откупни органи.

Лицата који до определениот рок не го предадат својот афион на овластените откупни органи должни се неопкупените количества афион да ги декларираат во надлежните народни одбори

Лицата који не го декларираат својот афион пред надлежните одбори, ќе одговараат по Закон за сузбијање на недопуштена трговија, спекулација и стопанска саботажа од 11 VI 1945 год.

Ова Наредба стапува во сила веднага.

Се задолжуваат народните одбори, да на уобичаен начин ги запознат производителите со содржината на ова Наредба.

Министер на трг. и снабдувањето
Д. Бојановски Дизе с. р. —

Потврдените кандидатски листи од изборните комисии

СКОПСКИ ОКРУГ

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на РНМ, Околијската изборна комисија за околија Криво Паланска ги потврди следните кандидатски листи:

Кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: Филиповски Филип, работник од с. Конопница; заменик: Арсов Милев Левко, директор на гимназијата во Крива Паланка.

За II изборна единица (Конопница) кандидат: Ивановски Јордан, учител од с. Борова; заменик: Младеновски Ј. Јордан, земјоделец од с. Псава.

За III изборна единица (Ранковци) кандидат: Стојчо Стојменов — Поповски, инспектор во Контр. ком. Скопје; заменик: Киро Стојанов — Карапанча, чин. при Окол. НО Крива Паланка.

За IV изборна единица (Подржи кон) кандидат: Александар Величковски, студент од с. Голема Црпорија; заменик: Божиќ Станковски, вр. учител од с. Огут.

За V изборна единица (Ждилово) кандидат: Стојмен Грујоски, чин. НО Жидитово; заменик: Стојмен Златев, прочелник на соц. оддел од с. Мала Црпорија.

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ:

За I изборна единица кандидат: Аритон Крстевски; заменик: Цветан Ристов.

За IV изборна единица кандидат: Аритон Крстевски; заменик: Цветан Ристов.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на РНМ, Околијската изборна комисија за град Куманово ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: Мапа Миланова Нацева, од гр. Куманово; заменик: Атанас Панов Мишков, раководител на Држ. ф-ка за зејтин.

За II изборна единица кандидат: Никола Пачев Пашев, претседател на Окол. НО — Скопје; заменик: Борис Јанчев Спирковски, шеф на воена делег. за кумановска околија.

За III изборна единица кандидат: Шинаси Јанпаш Халачи, учител; заменик: Раде М. Георгиевски, часовничар.

За IV изборна единица кандидат: Абедин Исмаил Акифи, работник од гр. Куманово; заменик: Љубо Петров Антич, поручник од Ј. А.

За V изборна единица кандидат: Веселинка Малинска, од Куманово; заменик: Саво М. Ефремовски, ковач.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на РНМ, Околијската изборна комисија за околија Козјачка ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Старо Нагоричане) кандидат: Бранислав Димовски, прочелник фин. одел; заменик: Тринко Илиевски, прет. на окол. НО.

За II изборна единица (Коинце) кандидат: Боро Чушкар, пом. мин.; заменик: Јованче Тренчевски, земјоделец.

За III изборна единица (Байловце) кандидат: Бојчо Стефановски, пуковник Ј. А.; заменик: Гио Димков Лазаровски, земјоделец.

За IV изборна единица (Отоштица) кандидат: Цветан Трајчевски, земјоделец; заменик: Киро Ангеловски, секретар на окол. НО.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на РНМ, Околијската изборна комисија за околија Маџарска ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Љубанска) кандидат: Стојко Илиев Јованов, од с. Бродец; заменик: Меди Осман, од с. Љуботен.

За II изборна единица (Сингелич) кандидат: Милошевски Михајло, од с. Сингелич; заменик: Рустем Рамис Исеин, од с. Никуштак.

За III изборна единица (Бунарцик) кандидат: Милан Ст. Петровски, од с. Бродец; заменик: Велковски Салтир, од с. Агино село.

За III изборна единица кандидат: Димче Лазовски, заменик: Геле Петров Крстевски.

За IV изборна единица (Маџарска) кандидат: Краљо Поп. Димитров; заменик: Наумовски Тоде.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на РНМ, Околијската изборна комисија за околија Кумановска, ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Слупчане) кандидат: Кјазим Зенар, земјод. од с. Липково; заменик: Абди Сели Мустафа, од с. Слупчане.

За II изборна единица (Мл. Нагоричане) кандидат: Борис Георгиев Станковски, свештеник од Куманово; заменик: Никола Илиев Стефановски, земј. од с. Мл. Нагоричане.

За III изборна единица (Опаје) кандидат: Филимена Нанчева Михајлова, чифтовник од Куманово; заменик: Младен Благоев Савдовски, служб. од с. Р. мајовце.

За IV изборна единица (Табановце) кандидат: Салтир Гиев Путински, студент од Куманово; заменик: Реџеп Боиро, наместеник при Окол. НО Куманово.

За IV изборна единица (Табановце) кандидат: Ралоп Раде Рафајлович, пулар; заменик: Афуе Кали Нухи, земјод. од с. Ваксинце.

За V изборна единица (Матејче) кандидат: Исеп Бесим Јусуџи, земјод. од с. Рапољке; заменик: Алекса Стојан Јовановиќ, земј. од с. Матејче.

За VI изборна единица (Опанци) кандидат: Лане Денков Цекоски, мајор на Ј. А.; заменик: Александар Крстев Димитриевски, од с. Мургаш.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за околица Гостиварска ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Гостивар) кандидат: **Сали Ахмет Лиси**, чинов, од Добри дол; заменик: **Исајловски Лисков Борис**, работник од Вруток.

За II изборна единица (Врапчиште) кандидат: **Аручи Абдураман Амитов**, учител од Врапчишта; заменик: **Кировски Ексо Милев**, земј. од с. Пожаране.

За III изборна единица (Вруток) кандидат: **Поповски Јелисие-Марко** потпуковник од с. Маврово; заменик: **Кјазим Ашим Цемаилов**, работник од Вруток.

За IV изборна единица (Маврово) кандидат: **Марковски Крсте Кунев**, чин. од Никифорово; заменик: **Брајковски Василев Живко**, чин. од Беличица.

За V изборна единица (Србиново) кандидат: **Несими Н. Садик**, земјор од Србиново; заменик: **Акимовски Сандре Николов**, земјор од с. Митрои крети.

За VI изборна единица (Чегране) кандидат: **Текија Баки Халити**, работник од Гостивар; заменик: **Милековски Мерџан Диле**, земј. од с. Чајле.

За VII изборна единица (Баница) кандидат: **Пере Абдула Ахмети**, учител од Гостивар; заменик: **Апостолски Мојсо Симов**, учител од с. Церово.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за околица Дебарска ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Дебар) кандидат: **Јашар Алид Амет**; заменик: **Ангеле Зафировски**, од Дебар.

За II изборна единица (Копачик) кандидат: **Акиф Лени**, од Дебар; заменик: **Веле Барутовски**, од Селце.

За III изборна единица (Косоврасте) кандидат: **Илиџар Кодра**, од Дебар; заменик: **Секула Манчески**, од Броштица.

За IV изборна единица (Жировница) кандидат: **Ти хомир Милошевски**, од с. Битуше; заменик: **Сејфула Нуредин**, од с. Жировница.

За V изборна единица (Галичник) кандидат: **Таса Поповски**, од Галичник; заменик: **Хоџа Фелит Исмаил** од Ростуша.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за околица Драчевска ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Драчево) кандидат: **Ванчо Тодоров Уиковски**, член на изв. одбор на НФ; заменик: **Велче Илиев Апевски**, земј. од с. Драчево.

За II изборна единица (Драчево) кандидат: **Цветко Панчев Апковски**, земј. од с. Г. Личице; заменик: **Славо Јаневски**, земјод. од с. Драчево.

За III изборна единица (Зедниково) кандидат: **Ибрахим Исен Шабан**, земјод. од с. Студеничани; заменик: **Цавид Абдула Демир**, земјод. од с. Палиград.

За IV изборна единица (Зелениково) кандидат: **Изет Јонуз Кјал**; заменик: **Гјуро Тодоров**.

За V изборна единица (Ракотинци) кандидат: **Боге Цветков Кузмановски**, пом. мн. на трудот; заменик: **Тодор Петар Филиповски**, земј. од с. Соње.

За IV изборна единица (Г. Количани) кандидат: **Демир Нуредин**, чин. од с. Држилово; заменик: **Нуши Ёски Риза Ариф**, земј. од с. Црни врх.

За IV изборна единица (Количани) кандидат: **Раман Зендел Раманов**; заменик: **Абдула Мусли Непит**.

За IV изборна единица (Г. Количани) кандидат: **Шакировски Исмаил Бекир**; заменик: **Јакуповски Б. Бафтиџар**.

За IV изборна единица (Г. Количани) кандидат: **Целилов Шукри Фета**, заменик: **Алитовски Рамадан Осман**.

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ

За IV изборна единица (Г. Количани) кандидат: **Аким Зиберов Мурсел**; заменик: **Абдиов Сали Садик**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за Тетовска околица ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Вратнице) кандидат: **Лушко Атанасовски**, ливар од с. Вратница; заменик: **Назми Весели**, земјод. од с. Одри.

За II изборна единица (Тетарце) кандидат: **Ане Дренкоски**, чин. околу НО — Тетарце; заменик: **Адем Рамадан**, земј. од с. Пршове.

За III изборна единица (Непроштено) кандидат: **Д-р Непит Аголи**, потпредседател на НРМ; заменик: **Панче Стефановски**, од с. Непроштено.

За IV изборна единица (Шемшево) кандидат: **Блаже Милошевски**, студент права од с. Туденце; заменик: **Владо Ботиловски**, земј. од с. Роотинце.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за околица Гјорче Петров ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Кк. Цр. Гора) кандидат: **Јовица Цветковски**, работник во хромната ф-ка; заменик: **Мито Георгиевски**, раковод. на кооперацијата „Вардар“ Г. Петров.

За I изборна единица (Ск. Цр. Гора) кандидат: **Гроко Г. Јорчевски**, учител од с. Г. Петров; заменик: **Фаик Муслиовски**, од с. Грачани.

За II изборна единица (Чајлане) кандидат: **Коста Кушевски**, секретар на околу НО, од с. Чучер; заменик: **Краљо Н. Нинич** од с. Кучевиште.

За II изборна единица (Чајлане) кандидат: **Доггиша Урдареvски**, од с. Чучер; заменик: **Вели Реџеп**, од с. Блаце, земј.

За III изборна единица (Г. Петров) кандидат: **Ибрахим Хасан**, од с. Бојане, проч. чет. здрав. одел; заменик: **Ајри Усеин**, работник од Г. Петров.

За III изборна единица кандидат: **Никола Георгиевски**, од с. Влае прет. на МНО Г. Петров; заменик: **Миле А. Зафировски**, земјод. од с. Сарај.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околицката изборна комисија за град ТЕТОВО ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица Кандидат: **Александар Георгиев Мартиновски** работник од Тетово; Заменик: **Кирил Вочевски** управит. на електро центр.

За I изборна единица Кандидат: **Стевица Стојановски**, судија од гр. Тетово; Заменик: **Лико Циповски** работник од Тетово

За II изборна единица Кандидат: **Муса Јајов**, работник од Тетово; Заменик: **Војче Апостолски** шта мпар од Тетово.

За III изборна единица Кандидат: **Димитар Шули** секретар на Гр. Н. О. Тетово; Заменик: **Петар Толики** чиновник.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околишката изборна комисија за Тетовска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Стенче) Кандидат: **Стојан Ѓорчески**, ученик од Тетово; Заменик: **Ѓоре Трпев** Ристовски, земј. од Волковија

За II изборна единица (Челопек) Кандидат: **Муртезан Демир Кадзадеј**, учител од Тетово; Заменик: **Владо А. Јовановски** земјод. од Челопек.

За III изборна единица (Групчин) Кандидат: **Адем Демир Адем**, учител од Групчин; Заменик: **Мемед Милаим Мемеди**, земјод. од с. Дебарце

За IV изборна единица (Шипковица) Кандидат: **Адем Јонуз Кручи**, земјод. од Тетово; Заменик: **Несут Исоа Сулејмани**, земјод. од Шипковица

За V изборна единица (Боговина) Кандидат: **Круме Ј. Наумовски**, работ. од Тетово; Заменик: **Шарин Амет Абди**, земјод. од С. Боговина

За VI изборна единица (Пирок) Кандидат: **Вели Јаџа Вели**, земјод. од С. Неготино; Заменик: **Бејсел Кјазим Јусуф**, земјод. од с. Пирок.

За VII изборна единица (Речина) Кандидат: **Хајрула Неџат Кјамил**, учител од Тетово; Заменик: **Наум Јосиф Наумовски**, земјод. од Д. Палчиште

БИТОЛСКИ ОКРУГ

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници, Околишката изборна комисија за гр. Битола ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица: кандидат: **Зекирија С. Абдула** заменик: **Димитровски М. Ставре**

За II изборна единица: кандидат: **Наџи Сулејман** заменик: **Лазо Христовски**

За III изборна единица: кандидат: **Димитар Несторов** заменик: **Ибраим Тефик**

За III изборна единица: кандидат: **Димитар Влахов**, заменик: **Венде Нечовски**.

За IV изборна единица: кандидат: **Лилјана Чаловска**, заменик: **Борис Димитровски**

За V изборна единица: кандидат: **Д-р Дума Александар** заменик: **Филиповски Питар**.

За VI изборна единица: кандидат: **Лазар Хаи Поповски**, заменик: **Јанкиевски Теме**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на Н. Р. М. Околишката изборна комисија за околина Битола ги потврди следните кандидатоки листи:

За I изборна единица (Велушина) кандидат: **Д-р Вукашин Поиадич** заменик: **Новчевски Петре**.

За II изборна единица (Буково) кандидат: **Фотев Богоја** заменик: **Белговски Ј. Илија**.

За III изборна единица (Нижеполи) кандидат: **Милески Димче Николов** заменик: **Зекиров Амедов Кјамил**.

За IV изборна единица (Кукуречани) кандидат: **Васко Карангелов** заменик: **Новачивски Ристо**.

За V изборна единица (Српци) кандидат: **Симовски Крсте** заменик: **Димовски Васил**.

За VI изборна единица (Дед балци) кандидат: **Ускокоски Рамис** заменик: **Илиевски Стојче**.

За VII изборна единица (Гнеотино) кандидат: **Талески Дојчин Питров** заменик: **Несторовски Стево**.

За VIII изборна единица (Кременица) кандидат: **Танчевски Петар Крстев** заменик: **Муса Ибраимов Алија**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на Н. Р. М. Околишката изборна комисија за околина Мари ховска ги потврди следните кандидатски листи:

За I изборна единица (Бишвиште) кандидат: **Трајко Цвитков Бешов** заменик: **Христакји Т. Костов**.

За II изборна единица (Крушејца) кандидат: **Тодор Ношпал** заменик: **Блаже Т. Стојановски**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околишката изборна комисија за околина ресенска ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Ресен) кандидат: **Миловски Киро** заменик: **Шеф Лустриф**

За II изборна единица (Паровдвор) кандидат: **Узуновски Цветко** заменик: **Богоевски Љуба**.

За III изборна единица (Полмочани) кандидат: **Ивановски Георги** заменик: **Шакир Реис**.

За IV изборна единица (Љубојно) кандидат: **Фотев Богоја** заменик: **Оповски Браун**, земјод. од с. Кроне.

На основ. чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Изборната Комисија за град Охрид ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: **Петре Пирузе** заменик: **Асен Адем Тупиц**.

За II изборна единица кандидат: **Наџи Сулејман** заменик: **Никола Алексиски**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Изборната Комисија за околина охридска ги потврди следните кандидатски листи:

За I изборна единица (Арбиново) кандидат: **Гиновски Лазар** заменик: **Трајковски Тинаско**.

За II изборна единица (Белчишта) кандидат: **Трајче Трајчески** заменик: **Стојан Милески**.

За III изборна единица (Мешеште) кандидат: **Стрезовски Санде** заменик: **Размиски Илија**, на Народниот фронт:

IV изборна единица (Опеница) кандидат: **Сотировски Божин**

заменик: Трајковски Методија

За V изборна единица (Велгоште) кандидат: **Сотировски Наум**

заменик: Каневски Аспарух

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за околија струшка ги потврди следните кандидатски листи на Народниот Фронт:

За I изборна единица (Глобочица) кандидат: **Црвенковски Крсте**

заменик: Маркоси Круме

За II изборна единица (Лаоуниште) кандидат: **Васил Калајиски**

заменик: Лебит Винца

За III изборна единица (Радолиште) кандидат: **Спасе Костоски**

заменик: Саид Хоџа Зулали

За IV изборна единица (Долагожде) кандидат: **Ирфан Дука**

заменик: Душан Трајковски

За V изборна единица (Грат Струмица) кандидат: **Владо Милевски — Трле**

заменик: Исан Ачо

На основание член 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за град Прилеп ги потврди следните кандидатски листи на Народниот Фронт:

За I изборна единица кандидат: **Блаже Петров Алекски**

заменик: Димко Р. Ивановски

За II изборна единица кандидат: **Даре Ангелов Џамбаз**

заменик: Бекјаровска Ваока

За III изборна единица кандидат: **Бане Андреев — Ронката**

заменик: Крсте Трајков Црвенковски

За IV изборна единица кандидат: **Борко Темелковски**

заменик: Шукри Амет Адемовски

За V изборна единица кандидат: **Боге Василевски — Присагнеу**

заменик: Уска Алиоски

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за околија ПРИЛЕПСКА ги потврди кандидатските листи:

На Народниот фронт:

За I изборна единица (Плетвар) Кандидат: **Вера Ацева** земјод. од с. Онеовец

заменик: Трајко Стојановски прет. на Окол. Н. О.

За II изборна единица (Големо Коњаре) кандидат: **Георги Димитров**, од с. Ваброш

заменик: Ристо Бунтески, земјод. од Големо Коњаре

За III изборна единица (Тополчани) кандидат: **Џафер Демировски**, земјод. од с. Канатларди

заменик: Ристе Коруноски, земјод. од с. Тополчани

За IV изборна единица (Маџучиште) кандидат: **Дековски Илиев Тоде**, заменик: Мирчевски Лазар

За IV изборна единица (Маџучиште) кандидат: **Ангеловски Благоја**, раб. од Прилеп
заменик: Момедовски Мурат, од с. Црнилиште

За V изборна единица (Десово) кандидат: **Милан Подземски**, земјод. од с. Десово

заменик: Адам Сулејманов, од с. Црнилиште

За VI изборна единица (Лагово) кандидат: **Димче Бојановски — Диге**, мин. на трг.

заменик: Спирковски Цане — Цемо члн. од прилеп

ЛИСТА НА ГР. ГРАГЈАНИ

За IV изборна единица (Маџучиште) кандидат: **Велкоски Илиев Раде**, зем. од с. Стровија; заменик: **Петковски Н. Димко**, зем. од с. Рилево

На основаниите чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за околија Крушевска ги потврди кандидатските листи на Народниот Фронт:

За I изборна единица (Крушево) кандидат: **Наум Наумоски — Борче**

заменик: Методије Стојчев

За изборна единица (Пуста река) кандидат: **Златко Биљановски**

заменик: Кемал Имеровски

За III изборна единица (Кривогантани) кандидат: **Стејчу Бозлов**

заменик: Ангел Попучковски

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за Кичевска Околија ги потврди следните кандидатски листи на Народниот Фронт:

За I изборна единица (Кичево) Кандидат: **Др. Борис Спиров** заменик: **Асан Кулето**

За II изборна единица (Челопеци) Кандидат: **Младен Николовски** заменик: **Сулејмет**

За III изборна единица (Полвис) кандидат: **Борис Алексоски** заменик: **Огилко Јовановски**

За IV изборна единица (Цео) кандидат: **Лаге Богевски** заменик: **Стојан Поповски**

За V изборна единица (Твин) кандидат: **Смаил Вејселовски** заменик: **Уро Илиоски**

За VI изборна единица (Забел) кандидат: **Емил Карнагоски** заменик: **Алиман Хаџлар**

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за Демирхисарска Околија ги потврди следните кандидатски листи на Народниот Фронт:

За I изборна единица (Долени) кандидат: **Крсто Г. Шакир** заменик: **Владо Илиевски**

За II изборна единица (Жванска) кандидат: **Соколе Поповски** заменик: **Лазо Коцевски**

За III изборна единица (Загоричка) кандидат: **Милан Јевоски**, секр. на Ок. заменик: **Нури Селим** земјоделец.

За IV изборна единица (Прибишти) кандидат: **Цветан Илиоски**, земјод. заменик: **Коца Гаревска** домаќинка

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за БРОДСКА ОКОЛИЈА ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Брод) кандидат: **Лешховски Генче**, земјод. од с. Дреново заменик: **Алимовски ЕЕмчо**, земјод. од с. Преглево

За II изборна единица (Брод) кандидат: **Војнески Крсге**, работник од с. Крушије заменик: **Руштовски Вебија**, земјод. од с. Пласница

За II изборна единица (Дебриште) кандидат: **Тешки Мустафовски**, од с. Дебриште заменик: **Арсовски Коле** работник од с. Жабјани

За III изборна единица (Дебриште) кандидат: **Панто Павлевски**, учител од с. Црешво заменик: **Стево Богатиновски**, шумар од с. Могилец

За III изборна единица (Модриште) кандидат: **Димитрије Стефановски**, ковач од с. Локвица заменик: **Стојимир Станоевски**, земјод. од с. Томино село

За IV изборна единица (Самоковска) кандидат: **Сичириновски Љубе**, судија од с. Ропотово заменик: **Петре Стаменковски**, земјод. од с. Здуње

За IV изборна единица (Самоковска) кандидат: **Милевски Иво**, земјод. од с. Бенче заменик: **Петре Стаменковски**, земјод. од с.

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ

За I изборна единица (Брод) кандидат: **Лазевски Рале**, од с. Слатина заменик: **Радован Новески** од с. Крушије

За II изборна единица (Дебриште) кандидат: **Ибеки Камбер Иса**, земјод. од с. Дебриште заменик: **Стојковски М. Трајан**, од с. Дебриште

ШТИПСКИ ОКРУГ

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници на Уставотворното собрание на НРМ, Македонија околинската изборна комисија за гр. Штип ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: **Апостоловски Милалче** Митев генерал лајфант од гр. Штип, заменик: **Шопот Ацо Гошев**, поет од гр. Штип.

За II изборна единица кандидат: **Арсов Лупчо** Пенчев Поппретседател на Владата на НРМ, од гр. Штип, заменик: **Д-р Прилепчански Иван**, од гр. Штип.

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ, Околинската изборна комисија за околината Штип ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица Радање кандидат: **Беровски Димче** Иванов секретар на Окружниот Народен фронт Скопје заменик: **Исаиов Нијази Сали** земјоделец од с. Радање.

За II изборна единица Горни Балван кандидат: **Чучков Емануил** Ристов, директор на Народната библиотека Скопје заменик: **Соколовски Ристо** Лилиев чиновник од село Горни Балван.

За III изборна единица Локвица кандидат: **Назимов Фируз** Амедов, член на Окружниот Народен фронт Штип заменик: **Штерјов Ташков** земјоделец од село Софилари.

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за околината Радовиш ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (гр. Радовиш) Кандидат: **Стојмен Трајков**, Заменик: **Љупко Димитров**.

За II изборна единица (с. Раклеш) кандидат: **Мусафа Абдулахим Мемед** Заменик: **Јордан Донив** Трајков

За III изборна единица (с. Ореовци) Кандидат: **Вејсел Нуман Халил**; Заменик: **Ванко Теохарев**.

За IV изборна единица (с. дамјан) Кандидат: **Ката Александрова** Латкова, заменик: **Ристо Андонов** Поцков.

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на Н. Р. М. Околинската изборна комисија за град Струмица ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За изборна единица Кандидат: **Јанакиев Димитар** Влахов Претседател на Народен фронт заменик: **Божинев Благо** Георгиев.

За II изборна единица кандидат: **Василев Георги**, Министер на индустр. и рударството, заменик: **Мара Манева**.

На основании чл. 19 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Струмишката околината ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I Изборна единица (с. Смоларе) Кандидат: **Пецанов Трајко** Спасов заменик: **Дрвешанин Пан** нгел.

За II Изборна единица (с. Н. Село) Кандидат: **Поп Андонов** Епаминонда заменик: **Ангелковски** Ангел.

За III Изборна единица (с. Моноспитово) Кандидат: **Станков Ванчо** Финев, Заменик: **Дрвешанин Пан** до Стојанов;

За IV Изборна единица (с. Босилово) Кандидат: **Палифров Ива** Василев, Заменик: **Мијалски** Васил Спасов;

За V Изборна единица (с. Василево) Кандидат: **Амедов Нијази** Салиев, Заменик: **Зеленков** Ванчо Киров;

За VI Изборна единица (с. Велуса) Кандидат: **Поцков Љамбов** Борис, заменик: **Ибраимов** Сејфелин Далифов;

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за град Кочани и околината ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I Изборна единица (гр. Кочани) Кандидат: **Благој Поповски**, Заменик: **Благоја Алекс**ов Мојсов;

За II изборна единица (с. Благотен) Кандидат: **Никола Вражалски**, заменик: **Мустаф** Амедов Ракитов;

За III изборна единица (с. Виница) Кандидат: **Шукри Сали** Шабан, заменик: **Панде Аксентиев** Илиевски;

За IV изборна единица (с. Зрновци) кандидат: **Кирил Страшко** Тендов Христов, Заменик: **Милан Ефрем**ов Рацов

За V изборна единица (с. Бели) кандидат: **Кирил** Михајловски Груица Заменик: **Лазар** Колев Михајло

За VI изборна единица (с. Соколарци) кандидат: **Стојан** Мишев Христов Заменик: **Спасе** Димков Апостолов.

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Царевоселска околината

т ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Царево Село) Кандидат: **Методи Зафиров Митевски**; Заменик: **Уснија Идризов Усинов**.

За II изборна единица (С. Трабатовиште) Кандидат: **Сабрија Рашидов Менишов** Заменик: **Павле Глигоров Никовски**

За III изборна единица (С. Саса) Кандидат: **Васил Тодоров Георгиевски**; Заменик: **Благој Брзовски**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Беровска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт.

За I изборна единица (Берово) Кандидат: **Љупчо Арсов Дончев** потпретседател на владата на НРМ. Заменик: **Васил Карчовски**.

За II изборна единица (С. Двориште) Кандидат: **Филип Николовски** Заменик: **Пано Фучерски**.

За III изборна единица (С. Пехчево) Кандидат: **Симеон Иван Андоновски**; Заменик: **Благој Брзовски**.

На основание чл. 19 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за кратовска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Кратово) Кандидат: **Шатев Павле** Заменик: **Алтанов М. Иван**.

За II изборна единица (С. Опила) Кандидат: **Анастасов Мире** Заменик: **Апостолов Димитрије**

За III изборна единица (С. Злетово) Кандидат: **Николов Трајков Петров**; Заменик: **Лазаров Стефан**.

За IV изборна единица (С. Секвица) Кандидат: **Димче Бляжев Јанев** Заменик: **Јанковски Киро Теофилов**.

ВЕЛЕШКИ ОКРУГ

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за околина Велес ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Богомилце) Кандидат: **Иван Стоилков Костадинов** од с. Ораов Дол. Заменик: **Кјулаков Васил** од с. Поградиште.

За II изборна единица (Извор) Кандидат: **Брашнаков Панко** од гр. Велес Заменик: **Нгулавски Александар** од с. Извор.

За III изборна единица (Г. Врановци) Кандидат: **Салимовски Лазар** волонтер од с. Г. Врановци Заменик: **Саид Мамут Усеинов** работник од с. Д. Јабулчиште.

За IV изборна единица (Војница) Кандидат: **Домазетов Никола Миланов** чиновник од Велес Заменик: **Мојсовски Ангел** Властел капетан на Ј. А.

За V изборна единица (Рапчани) Кандидат: **Калбева Маца** од гр. Велес Заменик: **Еминов Имер** учител од с. Г. Врановци.

За VI изборна единица (Сојаклафи) Кандидат: **Шех Исмаил Хамди** од гр. Велес. Заменик: **Јован Бузатков** од с. Новачани.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за гр. Велес ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица Кандидат: **Страхил Гигов Андов** Заменик: **Ангел Андрев Органджиев**.

За II изборна единица Кандидат: **Алексо Мартулков** Заменик: **Благој Хаџи Панзов**.

За III изборна единица Кандидат: **Бане Андреев** Ронката мин. на рудар. на Сојузната Влада Заменик: **Павле Димков Игњов**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Светиниколска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Св. Николе) Кандидат: **Лазар Колишевски**, пред. на Владата на НРМ. Заменик: **Славејко Андонов**, трговец од Св. Николе.

За II изборна единица (Ерджелија) Кандидат: **Гоше Гаврилски** пом. мин. на Н.ч. здравје Заменик: **Мишо Димов**, председател на Окол. н. одбор Св. Николе.

За III изборна единица (Неманин) Кандидат: **Ванчо Бурзевски**, од с. Неманин Заменик: **Невчо Јанев**, земеделец од с. Д. Гуганци

За IV изборна единица (Малино) Кандидат: **Наско Тодоров**, од с. Габровици секр. на Околинскиот Н. ф. Заменик: **Иван Бошков Гроздановски**, земноделец од с. Кашане.

За V изборна единица (Джумалија) Кандидат: **Саид Алилов Мустафов** од с. Дорфалија пом. пош. окр. н. одбор Велес; Заменик: **Раим Демисов Кидаров**

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Неготинска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Неготино) Кандидат: **Борис Христов Чавушев** потполковник Ј. А. Заменик: **Ванчо Николов Алексов** од гр. Неготино.

За II изборна единица (с. Л. Лисан) Кандидат: **Лазар Донев Мојсов**, чин од гр. Неготино Заменик: **Илија Илиев Јанчев**, Земеделец.

За III изборна единица (с. Цилинци) Кандидат: **Безет С. Муратов**, зем. од гр. Неготино Заменик: **Најдо Стаменски Орлов**, капетан Ј. А. - Неготино.

На основании чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Гевгелска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Гевгелија) Кандидат: **Ристо Бајалски** Заменик: **Миле Ристов Делев**.

За II изборна единица (с. Богданци) Кандидат: **Киро Димов Петрушев**, мин. на трудот Заменик: **Никола Филипов Пејовски**.

За III изборна единица (с. Мировци) Кандидат: **Мито Глигоров Зафиров** Заменик: **Васка Панова Дуганова**

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Валандовска околина ги потврди следните кандидатоки листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (Валандово) Кандидат: **Теменугов М. Мито** - „Железни“ од с. Богданци, Гевгелиско; Заменик: **Ружин Г. Глигор**, чин. од гр. Валандово.

За II изборна единица (Стари Дојран) Кандидат: **Шабанов А. Амза** од с. Гјулели; Заменик: **Цинев К. Форо**, работник од с. Нови Дојран

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за Кавадарска околина ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (гр. Кавадарци) Кандидат: **Никола Минчев, Министер на народната просвета**; Заменик: **Ѓорѓи Соколов**, чиновник.

За II изборна единица (с. Бошавија) Кандидат: **Гого Јован Ташев**, капетан Ј. А. Заменик: **Злате Атанас Василев**, работник.

За III изборна единица (с. Мрежичко) Кандидат: **Геров Боро Ристов**, чиновник; Заменик: **Василев Кирил Ванев**.

За IV изборна единица (с. Дреново) Кандидат: **Ацо Ицев Ристаков**, Заменик: **Горчо Петров Дукос** земјоделец.

За V изборна единица (Црнооречие) Кандидат: **Цунов Ристо Методиев**; Заменик: **Кироски Милош Ставров**.

ЛИСТА НА ГРУПА ГРАГЈАНИ:

За IV изборна единица (Макушиште) Кандидат: **Велковски Иллев Раде**, зем. од с. Стровија; Заменик: **Петровски Н. Димо**, зем. од с. Рилево.

ГРАД СКОПЈЕ

На основание чл. 17 од Закон за избор на народни пратеници за уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за град Скопје ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (гр. Скопје) I реон кандидат: **Лазо Колишевски**, Председ. на Владата на НРМ.

За II изборна единица (гр. Скопје) I реон кандидат: **Борко Темелков—Лилјак**; Заменик: **Страшил Трајковски**.

За III изборна единица (гр. Скопје) I реон кандидат: **Ацо Петровски**, претседател на Црвениот Крст; Заменик: **Георги Икономов**, пом. мин. на Социјалната политика.

За IV изборна единица (гр. Скопје) I реон кандидат: **Душан Лукаревски**, потполковник на Ј. А. Заменик: **Пане Фиданов**, член на Духовниот суд.

За V изборна единица (гр. Скопје) I реон кандидат: **Димитар Кјостаров**, директор на Народниот театар; Заменик: **Славко Соколов-Чавлија**, металец-Скопје.

На основание чл. 17 од Закон за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за II реон гр. Скопје ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица (гр. Скопје) II р. Црнице-К. Вода (Ново Маало) кандидат: **Страшил Гигов** Заменик: **Трајан Јовчевски**.

За II изборна единица (гр. Скопје) II р. Црнице-К. Вода (Ново Маало) кандидат: **Видоје Смилевски-Батч**; Заменик: **Димче трајковски Јокуш**.

За III изборна единица Маџармаало кандидат: **Киро Георгиевски-Дејан**; Заменик: **Санде Кралев**.

На основание чл. 17 од Закон за избор на народни пратеници за Уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за гр. Скопје-III реон ги потврди следните кандидатски листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: **Димче Атанасов Зогравски** Претседател на ГНО-Скопје; Заменик: **Михајловски Панче Јованов** чиновник од гр. Скопје.

За II изборна единица кандидат: **Кјемаџ Сеџфула Касим**, тар на ГНО-Скопје III реон; Заменик: **Ахмет Мемду Кјазим**, Претседател на ГНО-III реон.

За III изборна единица кандидат: **Исмаил Ремзи Усеинов**, чин. Заменик: **Орде Лавов Ивановски**, секретар на III реон.

За IV изборна единица кандидат: **Таневски Лазар Георгиев**; Заменик: **Нешковски Петре Савов**.

На основание чл. 17 од Законот за избор на народни пратеници за уставотворното собрание на НРМ Околинската изборна комисија за гр. Скопје-IV реон ги потврди кандидатските листи на Народниот фронт:

За I изборна единица кандидат: **Цвегко Узуновски-Абас**; Заменик: **Јордан Ивановски**.

За II изборна единица кандидат: **Хаџи Мустафа Хасан Шукри**; Заменик: **Бошко Тонев**.

За III изборна единица кандидат: **Хамди Тахир Демир**, гр. Скопје; Заменик: **Живко Тодоровски**.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

Судски огласи

Покренат е постапак за поништување на изгубената влогова книшка бр. 2436 издадена од Францискиа банка во Скопје, на име Арон Нисим Сури со салдо 15.461 предплатни динари.

Се покануе секој кој ја има книшката да ја донесе во судот во сек кој месец дена од денес или да стави приговор против поништувањето, во противен случај ќе се објави книшката за изгубена.

Ако Службен Весник

Од Околинскиот суд, Скопје, бр. 1388/46 121—1-1

Покренат е постапак за поништувањето на изгубената влогова книшка бр. 2044 издадена од Држ. хип. банка во Скопје, на име „Епископ Јеретел“, со салдо 200.780,50 динари.

Се покануе секој кој ја има книшката да ја донесе во судот во рок од месец дена или стави приговор против поништувањето, во противен случај истата ќе се огласи за изгубена.

Од Околинскиот суд, Скопје, бр. 1700/46 122—1-1

Конфискацијата на имотот на Д-р Александар Верченко.

По предметот конфискација на имотот на Д-р Александар Верченко од Криво Паланка, околицата Криво Паланка, се канат сите заинтересирани лица да ги пријават своите потражувања на овој суд, вработена во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Р. бр. 351/46. Од Околинскиот нар. суд, во Кр. Паланка, 30 VIII 46г. 123—1-1

Тужителот Никоич Александар од гр. Скопје, тужа во судот Никоич А. Мелосава, учителка во основно училиште сега со непознато местожителство.

Застапувач на тужената страна која е во неизвесност, судот одредуе др. Живко Баждивела адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негов трошок и опасност.

Се повикуе тужената да во рок од 30 дена од објавувањето во „Службен весник“ се јави и по означена свој полномошник, оти во противен случај спорот ќе се реши и без нејно присуство.

Гр. бр. 454/46 год. од 6. IX, 146 год.

Од Окружниот народен суд во гр. Скопје.

124—1—1

Разни огласи

Околинскиот народен одбор, Ресен по своето решение бр. 1146 од 28 јуни 1946 година ја внесе во својот регистар основната трудова земјоделска кооперација „Мите трпоски, Кокравеник“.

Кооперацијата е основана по правилата образец бр. 3 одговорност на членовите 50% од вложениот имот.

Кооперацијата ќе ја претставува председателот или неговиот заменик.

Број 1378, Ресен.

Од Околинскиот народен одбор
Ресен

На основание овластителното издадено од Градскиот народен одбор во Скопје, одел за трговија и индустрија и снабдување бр. 7690 IV 256 од 24 VIII 1945 година сум отворила во гр. Скопје трговија со:

ситничарска стока на ситно, која ќе ја водам под фирма:

Марица Трајкова Јанева

Фирмата полноважно ќе ја потпишуам и задолжувам сама.

Ова го давам во јавност согласно § 5 од Законот за трговските претпријатија.

6. IX 1946 год. Скопје

Ќе потпишуам:

Марица Т. Јанева

Окружниот суд во Скопје тврди, дека Марица Трајкова Јанева, трговец од Скопје, посредно позната на судот, содржанието на овој оглас, кој и се прочита од судот, го признава за свој и истиот своерачно го подпиша.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 172,50 динари уништена на оригиналот и доприносна Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од која такса 21 — дваесет и еден динар заведена во дневник и бр. /46 година.

Окружни суд во Скопје, 6 IX 1946 год. ФИ бр. 29/46 година. 68 1—1

На основание овластителното на Градскиот народен одбор во Скопје одел за трговија и индустрија и снабдување бр. 6653/IV 404 од 12 IX 1945 година сум отворила во град Скопје трговија со:

„Земјоделски продукти брашно и фураж на ситно“ која ќе ја водам под фирма:

Васил И. Нетков

Фирмата ќе ја потпишуам и задолжувам сам.

Ова објавувам на основание § 5 од Трг. Закон.

5. IX 1946 година Скопје

Ќе потпишуам:

Васил Илиев Нетков

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Васил И. Нетков, трговец од Скопје, посредно познат на судот содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочита, го признава за свој и истиот своерачно подпиша.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 172,50 динари уништена на оригиналот и доприносна Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од која такса 21 — дваесет и еден динар заведена во дневник бр. 951/46 година.

Окружен суд во Скопје 5 IX 1946 год. ФИ бр. 27,46 год. 70 1—1

ОГЛАС

На основание овластителното издадено од Градскиот народен одбор одел за трговија и снабдување, во Скопје, од 4 XII 1945 год. бр. 13354/45 година сум отворил во Скопје: трговија со земјоделски продукти, брашно и фураж на ситно, кое ќе го водам под името — фирма

Јашар Р. Керим

Предпријатието полноважно ќе го водам, представувам, потпишувам и задолжувам.

Ова давам на обзание.

5 IX 1946 година Скопје

Ќе потпишуам:

Јашар Р. Керим

Окружниот суд од Скопје, тврди, дека Јашар Р. Керим, трговец од Скопје, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се прочита од судот, во целост го признава за свој и своерачно подпиша.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 172,50 динари уништена на оригиналот и доприносна Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од која такса 21 — дваесет и еден динар заведена во дневник.

Окружниот суд — Скопје, 5 IX 1946 год. ФИ бр. 22/46 год. 69 1—1

Околицкиот одбор — Стопански оддел — Гевгелија, со решение бр. 844 од 4 јули 1946 година ја внесе во својот регистар основната Трудова земјоделска кооперација „ИЗБОРСКИ“ во село Богданци — гевгелиско.

Кооперацијата е основана по Правилата (образец IV). Одговорноста на членовите е во петострук размер.

Кооперацијата ќе ја претставуе председателот или неговиот заменик.

Од Околицкиот народен одбор стопански оддел Гевгелија.

Во врска со подадената молба бр. 949 од Лазо Мојсов,

Околицкиот народен одбор Ресен по своето решение бр. 1146 од 28 јуни 1946 год. ја внесе во својот регистар основаната трудова земјоделска кооперација „Косте Рушак“ село Подмошани.

Кооперацијата е основана по правилата образец бр.3 одговорност на членовите 50% од вложениот имот.

Кооперацијата ќе ја претставуе претседателот или неговиот заменик.

Број 1034 РЕСЕН

Од Околицкиот народен одбор Ресен 59 1—1

Отделение за Внатрешни работи при Окружниот народен одбор Скопје на основание Законот за здруженијата и Зак. за таксите, донесе

РЕШЕНИЕ

Се одобруе према поднесените Правила и програма, оснивање и работа на Ловачко-стрелачко друштво за село Ст. Нагоричане и околицата Козјачка, со седиште во Ст. Нагоричане а со делатност на подрачјето на това село и околицата Козјачка.

Од одделението за внатрешни работи при Окружниот народен одбор — Скопје — бр. 1824 од 5-IX-46 год.

ОГЛАС

На основание овластителното издадено од Градскиот народен одбор во Скопје — одел трговија, индустрија и снабдување бр. 9814/IV-013 од 4. X. 1946 г. сум отворил во град Скопје трговија со:

„Земјоделски продукти и фураж“, на ситно, која ќе ја водам под фирма:

Димитар Т. Иванов

Фирмата ќе ја подпишуам и задолжуам сам полномакно.

Ова објавувам на основание § 5 од Трговскиот закон.

Скопје, 5. IX. 1946 год.

Ќе подпишуам:

Димитар Т. Иванов

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Димитар Т. Иванов трговец од Скопје посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочете, во целост го признава за свој и своерачно подписа.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од Зак. С. Так. о. до која такса динара 172.50 во таксени марки уништена на оригиналот и доприносна такса од 21 — двадесет и еден заведена во дневник на бр. 947/46 г.

Окружен суд во Скопје, 5. IX. 1946 год. ФИ. бр. 23/46 г. 72—1—1

ОГЛАС

На основание позволителното издадено од Градскиот народен одбор во Скопје, одел трговија, индустрија за снабдување бр. 6683/I-75 од 17 VIII 1945 год. — сум отворил во Скопје трговско старинарско предприятие — согласно § 125 т. 2 кое ќе го водам под фирмата:

Јани Мина Тосунотлу.

Фирмата ќе ја задолжуам и подпишуам полномакно.

Ова објавувам на основание § 5 од Трговскиот закон.

Скопје, 5. IX. 1946 год.

Ќе подпишуам,

Јани Мина Тосунотлу

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Јани Мина Тосунотлу, трговец од Скопје, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочете, во целост го признава за свој и своерачно подписа.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од Зак. С. Т. собрана во таксени марки од која 172.50 динара уништена на оригиналот и доприносна такса од 21 — двадесет и еден динар заведена во дневник на бр. 948/46.

Окружен суд во Скопје, 5. IX. 1946 год. ФИ. бр. 24/46. 73—1—1

ОГЛАС

На основание овластителното издадено од Градскиот народен одбор — одел трговија, индустрија и снабдување во Скопје Број 7575 од 18. I. 1945 година, отворил сум галантериско, кинкалериско предприятие во Скопје кое ќе го водам под фирмата:

Ситничарско предприятие „Вера Петре Илиев“

Фирмата сам ќе ја подпишуам и задолжуам.

Ова давам на обзвование.

Скопје, VIII. 1946 год.

Ќе подпишуам,

Петар Т. Илиевски

Окружниот суд во Скопје, тврди, да Петар Т. Илиевски, трговец од Скопје, содржанието на овој оглас, кој му се од страна на судот прочете, го признава за свој и на истиот сложи своерачниот си подпис.

Такса по Тар. бр. бр. 31, 37 и 41 од Зак. С. Так. во Динари 165 — сто шеесет и пет уништена во таксени марки на оригиналот и доприносна такса од 20 — двадесет динари заведена во дневник на бр. 896/46 год.

Окружен суд — Скопје 27. VIII. 1946 год. ФЈ. бр. 6/46. 74—1—1.

ОГЛАС

На основание позволителното издадено од Градскиот народен одбор во Скопје, одел за трговија, индустрија и снабдување бр. 6682/I. 70 од 17. VIII. 1945 год. сум отворил во град Скопје:

Старинарско предприятие (согласно § 125 т. 2. која ќе ја водам под фирмата:

Атанас С. Петровски.

Фирмата ќе задолжуам и подпишуам лично.

Ова објавувам на основание § 5 од Трговскиот закон.

Скопје, 5. IX. 1946 год.

Ќе подпишуам:

Атанас С. Петровски

Окружниот суд во Скопје тврди дека Атанас С. Петровски трговец од Скопје посредно на судот познат содржанието на овој оглас кој му се од судот прочита го признава за свој и истиот своерачно подписа.

Такса по Тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од која 172.50 динара уништена на оригиналот и доприносна такса 21 — двадесет и еден динар заведена во дневник бр. 949/46 год.

Окружен суд во Скопје, 5. IX. 1946 год. ФЈ. бр. 25/46 год. 76—1—1

ОГЛАС

На основание даденото позволително од Градскиот народен одбор во Скопје бр. 11314 I 562 од

4 и 1940 год. да има угостителско предприятие крчма во Скопје. Скопска Округ Скопски под Фирмата:

Кирил Георгиев Живковски

Фирмата ќе ја подпишум и задолжуам сам.

Оваа го давам во јавност на основании § 5. Законот за трговските претпријатија.

9 септември 1940 година. Скопје

Подпис: Кирил Г. Живковски

Окружниот суд во Скопје, тврди дека Кирил Георгиев Живковски, крчмар од Скопје, лично познат на судот содржанието на овој оглас, кои му се од судот прочете, го признава за свои и своерачно подписа.

Такса по тир. бр. бр. 19, 29, 30 и 41 од Зак. С. Так, сообразна во таксени марки, од која 172.50 динара уништени на оригиналот и доприносна такса 21 — двестот и еден динар заведена во дневник на бр. 993/46 година.

Окружни суд — Скопје, 9 IX 1946 год. ФИ бр. 48/46 год. 65 1—1

Мали огласи

Изгубената книшка „К“ бр. 11874 на Страхил Илев Коваров од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените: пријава и легитимација за снабдување бр.: 57413, 57412, 57411, 57410, 57408 на Трајко, Катерина, Василка, Александар, Тодор — Босотови ги огласуам за невалидни. — Трајко Босотовски.

Изгубената книшка „К“ и снабдителна легитимација на Марионка Милошева, се огласуат за невалидни.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 1293 на Катерина Стефанович, се огласуе за невалидна.

Пријава за дукјан во улица 11 бр. 13 на Ѓорѓи Блажев Тиленовски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубенот купон „Р2“ бр. 29355 на Стамата Андријева од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените легитимации за снабдување бр. 05130, 05141 на Стефан и Јелица — Тофомич од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Стефан Тофомич.

Изгубениот купон „Р2“ бр. 7038 на Бранимир Ендимич од Скопје се огласуе за невалиден.

Изгубените: купон „Г“ бр. 76170 и 76245 на Аргиние и Драгича Карамфилови од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Карамфилова Аргиние.

Легитимација за снабдување на Михајловски Јован од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените легитимации за снабдување на Садира, Бемизара — Паунови од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Садика Паунова.

Изгубените легитимации за снабдување и книшка „К“ на Салија Седимова од Скопје се огласуат за невалидни.

Изгубеното свидетелство за завршен матурански испит во 1939 година, бр. 1243 на Петар Трајанович од Скопје, се огласуе за невалидно. 1254

Изгубената легитимација на Цемаледин Илџа од Скопје, се огласуе за невалидна. 1255

Изгубената книшка „К“ на Васо Симов Трајчевски од Тетово, се огласуе за невалидна. 1256

Изгубената легитимација за снабдување на Рокса Василева Живкова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1257

Изгубениот кукен лист на Аница Стефановиќ од Скопје, се огласуе за невалиден. 1258

Изгубената книшка „К“ на Димче Илиев Стојанов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1259

Изгубените: книшки „К“, лична карта, легитимација за снабдување и купон „Г“ на Мусли Алија и купон „Г“ на Зекија мусли, ги огласуам за невалидни Муслија Алија. 1260

Изгубената пријава на Спасо Стевков Ристов од Скопје, огласуе за невалидна. 1261

Изгубениот кукен лист, пријава и легитимација за снабдување на Радмила Поповска и пријави на Ружа, Никола и Стефан — Попови, ги огласуам за невалидни. Стефан Попов. 1262

Изгубениот купон „Р—2“ на Христо Димев Богоевски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1263

Кукен лист на Шемски Бајазит од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден. 1264

Изгубениот купон „Г“ на Нада Илева од Скопје, се огласуе за невалиден. 1265

Легитимација за снабдување бр. 010834 на Цветанка Карауловска од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна. 1266

Изгубената книшка „К“ на Демир Целадин од Скопје, се огласуе за невалидна. 1267

Изгубениот купон „Д—2“ на Симеон Д. Рафајлов од Скопје, се огласуе за невалиден. 1268

Пријавна потврда на Бојко Цветковски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1269

Изгубените: легитимации за снабдување на Димитар, Лидија, Стефан — Неделковски и Магда Дикова, книшка „К“ и купон „Р—1“ на Димитар Неделков, купон „Д—1“ на Стефан Неделков, купон „Г“ на Лидија Неделкова временен купон „Г“ на Магда Дикова, ги огласуам за невалидни. Димитар Неделков 1270

Легитимација за снабдување бр. 70892 на Неџат Мемедов од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1271

Лична карта и шоферска исправа на Рудолф Хелер и лична карта Терава Хелер се изгубени и ги огласуам за невалидни. Рудолф Хелер. 1272

Пријава на Ана Шекутковска од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1273

Купон „Г“ на Владимир Браниславов Шикиќ од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден. 1274

Пријава на Евица Чикорова од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1275

Лична карта, книшка „К“, пријавна потврда и купон „Г“ на Азис Ебиб Шакиров и купони „Г“ на Зулфија Алија Џуерка Иба и купон „Д—1“ на Мемет — Азисови од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Азис Шакиров. 1276

Книшка „К“ легитимација за снабдување и пријавна потврда на Станое Србинов од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни. 1277

Кукен лист на Тодоровски К. Раде, е изгубен и се огласуе за невалиден. 1278

Купон „Р—2“ на Здравко Јовчевски, е изгубен и се огласуе за невалиден. 1279

Изгубениот купон „Г“ на Васил и Ката Јаневски од Скопје, ги огласуам за невалидни. Васил Јаневски 1280

Легитимација за снабдување на Садик Адем Зекиров од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1281

Легитимација за снабдување и купон „Г“ на Даница Ламбе Богданов од Скопје, се огласуат за невалидни. 1282

Лична карта, рабациска исправа и членска кооперативна карта на Абаз Алиов од Скопје, се огласуат за невалидни. 1283

Изгубениот купон „Р—2“ на Киро Мукашев, се огласуе за невалиден. 1284

Снабдителна легитимација бр. 12559 на Велко Ацевски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1285

Лична карта на Расим Османов Бабајко од Кичево е изгубена и се огласуе за невалидна. 1286

Лична карта, расписка од месарска кооперација и потврда за преглед на вагн, ги огласувам за невалидни. Милац Петков Никола 1287

Изгубениот купон „Г“ на Мазеза Симова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1288

Изгубената книшка „К“ бр. 12779 на Бојка Панков Младеновски, се огласуе за невалидна. 1289

Изгубената снабдителна легитимација на Абаз Ајдим од Скопје, се огласуе за невалидна. 1290

Изгубениот купон „Р—2“ на Никола Петков Иванов од Скопје, се огласуе за невалиден. 1291

Изгубеното Свидетелство за завршен III гимназијален клас на Драгица Стојанова од Скопје, се огласуе за невалидно. 1292

Изгубената пријава на Олга Колбеш од Скопје, се огласуе за невалидна. 1293

Изгубената книшка „К“ на Емин Јаја Исмаил од Скопје, се огласуе за невалидна. 1294

Изгубената книшка „К“ на Никола Пешков Мишевски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1295

Изгубената пријавна потврда на Елена Чкатрова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1296

Изгубената книшка „К“ и легитимација за снабдување на Асан Исаков од Скопје, се огласуат за невалидни. 1297

Изгубениот купон „Р—1“ на Петар Стефков од Скопје, се огласуе за невалиден. 1297

Изгубениот купон „Г“ на Зарија Д. Цинциева од Скопје, се огласуе за невалиден. 1298

Изгубените: легитимации за снабдување бр. 32106 и купон „Р—2“ на Хасан Зуја Етем од Скопје, се огласуат за невалидни. 1299

Легитимација за снабдување на Симеон Штаклев од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1157

Изгубените: снабдителна легитимација и книшка „К“ на Радоман Дамјанович, се огласуат за невалидни. 1158

Изгубениот купон „Г“ на Ламбе С. Гавриловски, се огласуе за невалиден. 1159

Изгубениот купон „Р-1“ на Милко Михајлов Георгиевски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1160

Книшка „К“ на Трпача Симовска од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1161

Купони „Г“ на Благоја Љубица и Живка — Петрови од Скопје, се изгубени и ги огласувам за невалидни. Благоја Петров 1162

Изгубената легитимација за снабдување на Златко Угриновски, од Скопје, се огласуе за невалидна. 1163

Изгубената снабдителна легитимација на Зулка Иминова, се огласуе за невалидна. 1164

Изгубените: купон „Р-1“ и легитимација за снабдување бр. 61321 на Горе Цветков (Чкалов) од Скопје, се огласуат за невалидни. 1165

Книшка „К“ на Осман Шиб Абдуловски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1166

Изгубената синдикална книшка на Србо Гиневски, се огласуе за невалидна. 1167

Снабдителна легитимација бр. 63023 на Родна Манасиева од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1168

Изгубените купони „Р-1“ и легитимација за снабдување бр. 03707 на Томо Гуровски од Скопје, се огласуат за невалидни. 1169

Изгубениот купон „Р-2“ на Томо Илиев Сидовски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1170

Книшка „К“ на Ебиб Азизов Рушидов од с. Чифлик, се огласуе за невалидна. 1171

Изгубената легитимација за снабдување бр. 29360 на Неца Иван Стојкова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1172

Изгубената пријава на Моис Конфорти од Скопје, се огласуе за невалидна. 1173

Изгубените купони „Г“ на Цемаил Цавид и Али Сулејман од Скопје ги огласам за невалидни. Цемаил Цавид 1174

Изгубената пријавна потврда на Петар Мишевски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1175

Изгубената пријавна потврда на Силев Усеин Раип од Скопје, се огласуе за невалидна. 1176

Изгубена лична карта на Нада П. Манева ул. Рајко Жипишов бр. 6 — Велес се обновуе за невалидна. 1177

СОДРЖАЈ

Број	Стр
295	Решение на Министерството на финансите за одобрување на н. м. да збират во своја полза разни такси. 297
296	Решение на Министерството на индустријата и рударството за отворање на мајсторско училиште во Скопје. 300
297	Решение на Министерството на народната просвета за отворање на неполни гимназии во Кичево и Крушево. 300
298	Решение за давање на лекарска помош на лица кои настрадале во доброволната работа. 300
299	Правилник за изменување на правилникот за извршување на правилникот на Законот за орг. реф. 301
300	Наредба за откуп на афионот. 301
	Потврдени кандидатски листи од изборни комисији. 302